

**КОМЕНТАР ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ НА
ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ 1.1.2023 - 31.3.2023 ГОДИНА**

Во периодот од 1.1.2023 до 31.3.2023 година, ТТК Банка АД Скопје дејствуваше во насока на остварување на своите приоритетни цели и задачи дефинирани во Деловната политика и во Финансискиот план на Банката за 2023 година.

Во анализираниот период, во услови на изразена економска и енергетска криза, динамичен пазар и силна конкуренција, применувајќи го одржливиот, ефикасен и традиционален деловен модел, ТТК Банка АД Скопје генерираше позитивен финансиски резултат кој се темели на реализација на поставените стратегиски цели за надградба на цврстите темели како основа за понатамошен контролиран раст.

Преку своето редовно оперативно работење, Банката успеа да генерира позитивен нето-оперативен приход пред исправките на вредност во износ од 32,7 милиони денари, како резултат на остварените оперативни приходи во износ од 126,3 милиони денари и остварените оперативни трошоци во износ од 93,6 милиони денари. Во истиот период, исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа изнесува 15,1 милиони денари. Финансискиот резултат за периодот јануари – март 2023 година изнесува 16,3 милиони денари, што претставува надминување на планираното ниво за крајот од првиот квартал од 2023 година.

■ **Известување за промени во сметководствените политики и методите на вреднување**

Заклучно со 31.3.2023 година, нема промени во сметководствените политики и методите на вреднување.

■ **Финансиски остварувања на Банката**

Нето-приходите од камати претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето на Банката. Остварените нето-приходи од камати во периодот од 1.1.2023 до 31.3.2023 година изнесуваат 73,0 милиони денари и бележат пораст од 24,1 % во однос на истиот период од претходната година. Порастот во најголем дел се должи од зголемените каматни приходи од секторот Банки и Финансиски институции, како резултат на повисоките каматни стапки заради затегнувањето на монетарната политика на Централната банка, при остварен раст и на приходите од камати од секторите домаќинствата и претпријатијата. Нето-приходите од камати во однос на планот за овој период се остварени со 99,0 %.

Нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги во тековниот период изнесуваат 42,9 милиони денари. Најголем придонес во генерирањето на приходите од провизии имаат провизиите од домашниот платен промет, како и провизиите од картично работење, кои бележат пораст во најголем дел заради зголемените приходи од провизии од услугите реализирани преку проширената мрежа банкомати и зголемениот обем на работењето со картичките. Во однос на планот за првиот квартал од годината, нето-приходите од провизии се остварени со 103,2 %.

Нето-приходите од курсни разлики изнесуваат 3,4 милиони денари и бележат годишен раст од 12,6 % како резултат на зголемениот обем на тргувања на девизниот и на менувачкиот пазар. Во однос на планот се остварени со 102,2 %.

Останатите приходи од работењето на Банката изнесуваат 6,3 милиони денари и се пониски за 70,6 % во однос на минатата година, како резултат, во најголем дел, од помалиот износ на реализирани приходи од капитална добивка од продажба на преземени средства во тековната година. Во однос на планот се остварени со 99,2 %.

Вкупните оперативни трошоци во анализираниот период изнесуваат 93,6 милиони денари и се за 6,0 % повисоки во однос на истиот период минатата година, како резултат, во најголем дел, од повисоките трошоци за плати и зголемени материјални и административни трошоци. Во однос на планот се остварени со 98,6 %.

Во споменатиов период, **исправката на вредноста на финансиските средства и на посебната резерва за вонбилансна изложеност на нето-основа** изнесува 15,1 милиони денари и истата соодветствува со обемот, структурата и квалитетот на пласманите на Банката.

Во текот на 2023 година прокнижена е **загуба заради оштетување на нефинансиските средства** во износ од 1,3 милиони денари.

▪ **Исплатени дивиденди**

Во извештајниот период, Банката објави повик за учество на Годишното собрание на акционери. Годишното собрание на акционери на Банката се одржа на 7.4.2023 година. На Седницата на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје беше донесена Одлуката за определување на износот на дивидендата и датумите на исплата на дивидендата, со којашто се определува исплата на дивиденда за 2022 година.

Дивидендата за 2022 година ќе се исплаќа во акции преку издавање акции по пат на приватна понуда наменета за акционерите, сразмерно на учеството на нивните акции во дотогашната основна главнина, а дел во пари (на трансакциските сметки на акционерите). Висината на бруто-дивиденда по акција ќе изнесува 67,00 денари, односно 6,7 % од номиналната вредност на акциите којашто изнесува 1.000 денари.

▪ **Вложување или продажба на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30 % од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)**

Материјалните средства (недвижности, постројки и опрема) се пониски за 2,4 % во однос на 31.12.2022 година, што во поголем дел се должи на амортизацијата на основните средства.

▪ **Промени во кредитни задолжувања (намалувања или зголемувања поголеми од 30 % споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)**

Обврските по кредити во однос на 31.12.2022 година бележат намалување за 51,3 %, главно како резултат на намалени обврски по основ на пазар на пари.

▪ **Очекувања за претстојниот период**

Затегнатите монетарни политики, потребни за справување со високата инфлација, војната во Украина, стресовите на финансискиот сектор и фрагментацијата на геоекономска основа, можат да имаат значајно неповолно влијание во тековната година. Централните банки и понатаму го задржуваат ставот за затегната монетарна

политика за претстојниот период, што сигнализира дека каматните стапки ќе останат на повисоко ниво подолг временски период. ММФ, во своите најнови проекции, очекува намалување на инфлацијата до стапката од 7,0 % во 2023 година и 4,9 % во 2024 година. Не се очекува враќање на инфлацијата во рамките на предвидените таргети пред 2025 година. Растот на глобалната економија во 2023 година се очекува да достигне 2,8 %, додека на среден рок, се очекува раст од 3,0 %, што претставува најниска среднорочна проекција во последните 30-тина години.

Сегашната клима сугерира дека и следниот период ќе биде предизвикувачки и затоа Банката и понатаму внимателно ќе ги анализира тековните макроекономски параметри, ќе ги следи мерките, активностите и предвидувањата на економските авторитети и на носителите на економските политики и на операторите, ќе ги усогласува интерните индикатори и ќе го приспособува нејзиното работење на пазарните услови, со фокус кон одржување на ликвидноста и долгорочната стабилност.

Банката ќе продолжи да дејствува проактивно, фокусирајќи се кон стабилно и профитабилно оперативно работење врз основа на реални и на предвидливи очекувања. Кредитната активност се очекува да продолжи да се реализира преку работата со населението и со малите и средни претпријатија, паралелно со севкупното закрепнување на економската активност и на зголемената побарувачка за кредити. Притоа, Банката ќе ги презема сите неопходни активности за одржување на квалитетот на портфолиото, развој на понудата на производи и изнаоѓање флексибилни решенија приспособени на потребите на клиентите - правни и физички лица кои се најзасегнати од кризата.

Креирањето одржливи и ефикасни процеси, реализацијата на планираниот обем на активности предвидени со деловната политика, понудата на нови зелени кредитни производи приспособени на потребите на клиентите, натамошниот развој на дигитализација на процесите, приспособувањето на деловните процеси во согласност со барањата на новиот Закон за платежни услуги и платни системи, надградбата на производите и услугите достапни преку дигиталните канали и како и потпирањето на сопствените извори на финансирање и понатаму ќе претставуваат основа на деловната стратегија на Банката за 2023 година, при што и натаму депозитите од секторот население остануваат со доминантно учество во вкупните извори на средства.

Скопје, 2.5.2023 година

ТТК Банка АД Скопје